

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**

I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: <http://www.skopje.gov.mk>

I.1.5) Лице за контакт: **Марија Петрова Блажевска** Адреса на е-пошта: javninabavki@skopje.gov.mk Телефон/Факс: **3297-222/3297-292**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Обезбедување дополнителни услуги кои не се опфатени со Основниот Договор бр.08-2766/1 од 26.07.2010 година за изработка на идеен, основен проект и изведбен проект со сите фази на согласно Законот за градење, вклучувајќи го и проектантскиот надзор врз основа на спроведен Конкурс бр.03/2010 и избрано решение на авторот Макаровски Љубин за објектот катна гаража „Даме Груев“ во Скопје

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

Поради измените на ДУП за Мал Ринг кој е донесен пред поднесување на идеен проект за издавање решение за локациски услови се јави потребата од дополнителни услуги кои се однесуваат за изработка на идеен, основен и изведбен проект за подземни пристапни сообраќајници, изработка на менаџер план за дислокација на инфраструктурните објекти и измена на идеен проект. Истовремено рокот за извршување на договорот се продолжува наместо 120 (сто и дваесет) на 180 (сто и осумдесет) дена

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **10.12.2010**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Автор Љубин Макаровски претставуван од правното лице „Градежен Институт Македонија“ АД, Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. „Дрезденска“ бр.52**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **3262110 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **3628500 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **21.12.2010**